

## Регионален форум „Процесот на децентрализација во Македонија“

19 јули 2018 г., Општина Велес (голема сала)

ПРОГРАМА	
10:00 - 10:30	<b>Регистрација</b>
10:30 - 10:45	<b>Воведни обраќања:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Петруш Тоинес</b>, Меѓународен лидер на Цивика мобилитас</li> <li>○ <b>Сибил Сутер Тејада</b>, Амбасадорка на Швајцарија во Македонија (ТВС)</li> </ul>
<b>Панел 1: До каде е процесот на децентрализацијата во Република Македонија? Како до порамномерен развој на регионите и како до поефикасна, поинклузивна и потранспарентна локална самоуправа?</b>	
10:45 - 11:45	<b>Воведничар и модератор: Слаѓан Пенев</b> , извршен директор на Форум ЦСИД, Скопје <i>Презентација: Политики за рамномерен регионален развој и успешноста на ЕЛС во испорака на нивните законски надлежности и услуги кои ги вршат</i> <p><b>Говорници:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Дејан Павлески</b>, заменик министер за локална самоуправа</li> <li>○ <b>Аце Коцевски</b>, градоначалник на Велес</li> <li>○ <b>Рамиз Реџеми</b>, директор на Бирото за регионален развој</li> <li>○ <b>Драгица Здравева</b>, раководителка на Центарот за развој на Источен плански регион</li> </ul>
11:45 – 12:15	<b>Дискусија</b>
12:15 - 12:30	<b>Кафе – пауза</b>
<b>Панел 2: (Де)Централизираниот развој и влијание на граѓанското општество во Македонија, предизвици и препораки</b>	
12:30 – 13:30	<b>Воведничар: Ана Марија Петровска</b> , Центар за економски анализи, Скопје <i>Презентација: (Де)Централизиран развој на граѓанското општество во Македонија</i> <b>Модератор: Игор Митевски</b> , Центар за економски анализи, Скопје <p><b>Говорници:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Тодор Ефремов</b>, раководител на Секторот за ЛЕР, Општина Кавадарци</li> <li>○ <b>Ајша Муаремоска Топалоска</b>, Сектор за образование, советник за социјална, детска и здравствена заштита, Општина Долнени</li> <li>○ <b>Астрит Реџеми</b>, програмски директор на Центар за едукација и развој - Теарце</li> <li>○ <b>Лилјана Јоноска</b>, извршна директорка на Рурална коалиција – Куманово</li> </ul>

13:30 – 14:00	<b>Дискусија</b>
14:00 – 14:45	<b>Коктел/закуска</b>
<b>Панел 3: Децентрализацијата и унапредување на правата на заедниците на локално ниво преку Комисиите за односи меѓу заедниците</b>	
14:45-15:45	<p><b>Воведничар и модератор: Сретен Коцески</b>, извршен директор на Институт за развој на заедницата – Тетово  <i>Презентација: Местото и улогата на општинските комисии за односи меѓу заедниците</i></p> <p><b>Говорници:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Дејан Павлески</b>, заменик министер за локална самоуправа</li> <li>○ <b>Рубин Земон</b>, Посебен советник на ПВРМ за развој на мултикултурно општество, интеркултурализмот и интеркултурните комуникации</li> <li>○ <b>Арбен Таравари</b>, Градоначалник на Гостивар</li> </ul>
15:45 – 16:15	<b>Дискусија и заклучоци</b>